

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 193

19 септември 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3083.		Решение за изменување на Решението за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави.....	
	2		
3084.		Правилник за состав и начин на работа на Советот за координирање на информатичко - комуникациска технологија во правосудните органи ...	
	2		
		3085.	Решение за престанок на должноста извршител 3
		3086.	Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... 3
		3087.	Договор помеѓу Општина Аеродром и Општина Карпош 3
			Огласен дел 1-60

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

3083.

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/09), министерот за надворешни работи донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И СЕКРЕТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ

1. Во Решението за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија“ број 172/17 и 178/18), во точка 1 став 2 се менува и гласи:

„ За заменик претседател на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави се именува г-дин Љуфтим Спахиу, директор во Министерството за надворешни работи“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-23358/3
12 септември 2019 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3084.

Врз основа на член 87-а од Законот за судовите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и 96/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА СОСТАВ И НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА КООРДИНИРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува составот на Советот за координирање на информатичко-комуникациската технологија во правосудните органи (во натамошниот текст: Совет за ИКТ) и начинот на неговата работа.

Член 2

Советот за ИКТ се основа како оперативно стручно тело составено од претставници на правосудните органи.

Член 3

Советот за ИКТ е составен од по двајца членови предложени од Врховниот суд на Република Северна Македонија, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија, од кои задолжително еден претставник од секоја институција е судски или административен службеник – информатичар.

На седниците на Советот за ИКТ, по потреба, се повикуваат претставници на Министерството за правда, Министерството за информатичко општество и администрација, Адвокатската комора, Нотарската комора, Комората на извршители, Академијата за судии и јавни обвинители, Управата за извршување на санкции и други, без право на глас.

Советот за ИКТ има секретар кој го определува Министерот за правда од редот на административните службеници на министерството.

Седниците на Советот за ИКТ се јавни.

Член 4

Конститутивната седница ја свикува министерот за правда и со неа раководи најстариот именуван член.

На конститутивната седница од членовите на Советот со мнозинство гласови се избираат претседател и заменик претседател на Советот со мандат од две години.

Член 5

Советот за ИКТ работи на седници на кои се присутни најмалку половината од членовите, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 6

Седниците на Советот за ИКТ се одржуваат најмалку еднаш месечно.

Член 7

Советот за ИКТ е одговорен за дефинирање и имплементирање на политиките за информатичко – комуникациска технологија во правосудството, како и следење, спроведување и ревизија на Стратегијата за ИКТ во правосудството.

Член 8

За својата работа Советот за ИКТ поднесува годишен извештај до Министерството за правда.

Годишниот извештај се доставува најдоцна до декември тековната година.

По барање на министерот за правда Советот за ИКТ доставува извештај и за пократок рок.

Член 9

Членовите на Советот за ИКТ имат право на месечен паричен надоместок согласно Законот за судовите, а во зависност од нивното присуство на седниците на Советот, кој се исплаќа од Буџетот на Министерството за правда.

Член 10

Стручно-административна поддршка на Советот за ИКТ обезбедува Министерството за правда, а стручно-информатичка поддршка обезбедуваат информатичките сектори на правосудните институции.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3309/2
4 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Рената Дескоска**, с.р.

3085.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ**

1. На извршителот Милена Мажевска од Битола, именувана за подрачјето на Основниот суд во Битола и Основниот суд во Ресен, и престанува должноста извршител поради навршување на 64 години возраст согласно закон.

Решението влегува во сила на ден 19.8.2019 година.

Образложение

Со Решение на Министерот за правда бр. 09-5338/1 од 16.12.2009 година лицето Милена Мажевска е именувана за извршител на подрачјето на Основниот суд во Битола и Основниот суд во Ресен.

Извршителот Милена Мажевска родена на ден 19.8.1955 година, на ден 19.8.2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на должноста извршител.

Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд, во рок од 30 дена од денот на примот на Решението.

Бр. 09-3682/1
13 август 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Рената Дескоска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3086.

Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/19), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 12.9.2019 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Фалише, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Фалише, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Фалише.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-12237/1
12 септември 2019 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

3087.

ДОГОВОР

Склучен во Скопје на 15.7.2019 година помеѓу:

1. Општина Аеродром, со седиште на бул.Јане Сандански бр.109 б. застапувана од Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин (во натамошниот текст: Општина Аеродром) од една страна и

2. Општина Карпош со седиште на ул. „Радика“ бр.9, застапувана од Градоначалникот на Општина Карпош, Г. Стефан Богоев, (во натамошниот текст: Општина Карпош), од друга страна.

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**Член 1**

Договорот се склучува согласно Одлука за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром донесена од Советот на Општина Карпош бр.09-5055/08 од 4.7.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.12/19) и Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Аеродром и Општина Карпош бр.09-367/4 од 2.7.2019, донесена од Советот на Општина Карпош (Службен гласник на Општина Аеродром бр. 9/19), согласно Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 2

Со овој Договор се регулираат правата и обврските помеѓу Општина Аеродром и Општината Карпош за воспоставување на меѓуопштинска соработка за вршење работи од областа на градежната инспекција од страна на лицето Олга Влинтоска вработена во Општина Аеродром на работно место советник овластен градежен инспектор, за потребите на градежната инспекција во Општина Карпош на половина работно време (4 часа) за месеците: јули (од 15 до 31 јули), септември (од 1 до 30 септември), октомври (од 1 до 31 октомври) и ноември (од 1 до 30 ноември) 2019 година.

II НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ**Член 3**

За извршување на работите дефинирани во член 2 од овој договор, овластениот градежен инспектор ќе ја користи расположливата опрема, ресурси и други услови со кои располага Општина Карпош.

III НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИСПЛАТА**Член 4**

Средствата потребни за исплата на плата на овластениот градежен инспектор, за наведениот период ќе ги обезбедат општините потписници на овој договор.

Општина Аеродром ќе ја исплатува вкупната бруто плата во полн износ, за работно место овластен градежен инспектор, кој изнесува 43.781,00 (четирисет илјади седумстотини осумдесет и еден) денар. Општина Карпош врз основа на овој договор и решение за исплата ќе исплаќа 50% од бруто месечната плата, за месеците јули (од 15 до 31 јули), септември, октомври и ноември 2019 година, најдоцна до 5-ти во тековниот месец, на сметка на Општина Аеродром број 775016011963011 приходно konto 725939 програма 00.

IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

Сите евентуални спорови договорните страни ќе ги решаваат спогодбено, а доколку тоа не е можно, ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 6

Можните измени настанати по склучување на овој Договор договорните страни ќе ги договараат спогодбено и писмено ќе ги приклучат кон овој Договор со анекс – договор.

Член 7

За се што не е предвидено со овој Договор важат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 8

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, од кои 4 (четири) за Општина Аеродром и 2 (два) за Општината Карпош.

Член 9

Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Општина Аеродром
Градоначалник,
Златко Марин, с.р.

Бр. 08-5147/1
15 јули 2019 година
Скопје

Општина Карпош
Градоначалник,
Стефан Богоев, с.р.

Бр. 03-4995/4
16 јули 2019 година
Скопје

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – **Мартин Костовски**
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува **10.100 денари**.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: **15 дена**.
Жиро-сметка: **30000000188798**.
Депонент на **Комерцијална банка, АД – Скопје**.
Печат: **Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани**.

ISSN 0354-1622



2019193